



**Национален совет за родова рамноправност (СОЖМ)**

Васил Ѓоргов бб, барака 4, 1000 Скопје; П.Ф. 571, Р. Македонија

Тел. +389 2 3134 390 Факс +389 2 3238 184

E-mail: sozm@mt.net.mk, sozmrc@unet.com.mk

www.sozm.org.mk

---

## Извештај за работата на Национален совет за родова рамноправност 2014

Во текот на 2014 година Националниот совет за родова рамноправност спроведуваше проекти во рамки на следните програми:

### **1. Програма за политичко зајакнување на жените**

Цел: Зголемување на застапеноста и учеството на жените во структурите на одлучување на локално и национално ниво и нивна активна партиципација во креирање на родовите политики во Република Македонија, со посебен акцент на жените од руралните средини

### **2. Програма за економско зајакнување на жените**

Цел: Намалување на невработеноста и сиромаштијата кај жените, зајакнување на личните капацитети на жените за конкурентен настап на пазарот на трудот, развој на претприемништвото и економска независност

### **3. Програма против сите форми на насилство врз жените**

Цел: превенција на семејното насилство, подобрување заштита на жртвите на семејно насилство, подобрување на легислативата што се однесува на спречување на родово базираното насилство вклучувајќи го и семејното насилство

### **4. Програма: Жени, мир и безбедност**

Цел: Мобилизирање на жените и младите во мултикултурните општества во промовирањето на позитивните цели и идеали за толеранција, еднаквост, достоинство, човечки права, граѓански активизам демократија, социјална правда и вклученост, имплементација на резолуцијата 1325 во РМ.

### **5. Институционален развој и организациско јакнење на организацијата**

Цел: Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации членки на мрежата за активно делување на полето на демократијата, родовата рамноправност, човековите права и социјалната инклузија.

### **6. Хуманитарна програма**

Цел: Зајакнување, помош и поддршка на ранливи категории лица и нивна интеграција во заедницата преку моделите на општествената одговорност и филантропијата



**Национален совет за родова рамноправност (СОЖМ)**

Васил Ѓоргов бб, барака 4, 1000 Скопје; П.Ф. 571, Р. Македонија

Тел. +389 2 3134 390 Факс +389 2 3238 184

E-mail: sozm@mt.net.mk, sozmrc@unet.com.mk

www.sozm.org.mk

Во рамки на горенаведените програми беа спроведени следните активности и проекти и беа постигнати следните резултати:

**1. Проект: Со заеднички напори – кон новите европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство**

**Цел:** Придонес кон воспоставување на сеопфатни правни и политички решенија за заштита против родово базираното насилство во Западен Балкан, како услов за реализација на демократијата, човековите права, социјалната вклученост и усогласување со вредностите на ЕУ.

**Резултати:**

- Зголемување на капацитетите на женските организации и мрежи во 4 земји од Западен Балкан за анализи, мониторирање и застапување на полето на заштита на жените од родово базираното насилство, преку долгорочна регионална соработка и учење од европските искуства.
- Зголемена јавна свест за потребата од ратификување на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување на сите форми на насилство врз жените и домашното насилство во Р.Македонија

**Улога во проектот:** Партнер

**Период:** 2012/2014

**Донатор:** ЕУ

**2. Проект: Зајакнување на жените од политичките партии**

**Цел:**

- Зголемена застапеност на жените во политичките партии
- Зголемена застапеност на жените во процесите на донесување на одлуки
- Вклучување на родовата перспектива во програмите и политиките на политичката партија

**Резултати:**

- Мотивирани 140 жени од 7 општини за активно вклучување активностите на партијата и вклучување на повисоки позиции во политичките партии
- Мотивирани 140 жени од 7 општини за кандидирање на листите за советници на локални избори
- Зајакнати капацитетите на жените за вклучување на родовата перспектива во програмите на политичките партии

**Улога во проектот:** Носител

**Донатор:** Конрад Аденауер Штифтунг

**Период на имплементација:** 2014

**3. Проект: Мобилни и хумани 3**

**Цел:** Зголемување на јавната свест за човековите права, родовата рамноправност и еднаквите можности, зголемување на јавната свест за општествена одговорност и филантропија



**Национален совет за родова рамноправност (СОЖМ)**

Васил Ѓоргов бб, барака 4, 1000 Скопје; П.Ф. 571, Р. Македонија

Тел. +389 2 3134 390 Факс +389 2 3238 184

E-mail: sozm@mt.net.mk, sozmrc@unet.com.mk

www.sozm.org.mk

**Резултати:**

- Промовирана филантропијата во заедницата
- Промовирани човековите права, родовата рамноправност и еднаквите можности
- Поддржани ранливите луѓе во заедницата

**Активности:**

- Посета на Домот за стари лица "Мајка Тереза" во Скопје за празникот Василица
- Велигден хуманитарна хепенинг
- Обележување на Меѓународниот ден на мајката
- Обезбедување на средства за матурантиод Домот за деца без родители во Скопје
- Организирање на прослава за матурантите од Домот за деца без родители во Скопје
- Ручек со матурантите од Домот за деца без родители во Скопје
- Акција за донирање храна и облека за Центарот за бездомници во Скопје
- Обележување на Меѓународниот ден на таткото
- Обезбедување подароци за Нова година за децата од Домот за деца без родители

**Улога:** Носител

**Период на имплементација:** 2013

**Донатор:** Комерцијална Банка АД Скопје

**4. Проект: Преку пристап до информации од јавен карактер до унапредување на социјалната заштита и транспарентноста на локалните самоуправи**

**Цели:** унапредување на доброто владеење на локалните самоуправи преку принципите на отвореност, одговорност и транспарентност, зголемување на учеството на граѓаните и граѓанските организации во креирањето и одлучувањето во доменот на социјалната заштита на локално ниво и унапредување на социјалната заштита на локално ниво.

**Очекувани резултати:**

1. Зголемување на јавната свест на релевантните локални чинители (граѓански организации, локална самоуправа, државни институции, медиуми) за потребата од унапредување на доброто владеење на локалните самоуправи преку принципите на отвореност, одговорност и транспарентност
2. Зајакнати капацитети на граѓаните и граѓанските организации за учество во креирањето и одлучувањето на локално ниво
3. Зголемување на јавната свест на релевантните локални чинители (граѓански организации, локална самоуправа, државни институции, медиуми) за потребата од унапредување на социјалната заштита на локално ниво

**Клучни активности:**

1. Остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер преку доставување усно и писмено барање за пристап до информации во доменот на социјалната заштита
2. Анализа на податоците добиени од општините и подготовка на три извештаи од анализата на податоците



**Национален совет за родова рамноправност (СОЖМ)**

Васил Ѓоргов бб, барака 4, 1000 Скопје; П.Ф. 571, Р. Македонија

Тел. +389 2 3134 390 Факс +389 2 3238 184

E-mail: sozm@mt.net.mk, sozmrc@unet.com.mk

www.sozm.org.mk

---

5. Организирање на промотивни средби за промоција на извештаите меѓу сите релевантни локални чинители: граѓаните, граѓанските организации, претставници на локалните самоуправи, медиумите, претставници на државните институции.

**Улога:** Носител

**Период на имплементација:** 2014

**Донатор:** Фондација Метаморфозис

**5. Проект Да се слушне гласот на жените од руралните средини**

**Цели:** Зајакнување на жените од руралните средини за активно вклучување во процесите на донесување одлуки на локално ниво

**Резултати:** Зајакнати 60 жени од руралните средини за застапување за унапредување на нивните права и подобрување на квалитетот на живеење во нивните заедници.

**Активности:**

- Спроведување на 3 обуки „Зајакнување на руралните жени“
- Спроведување на 3 обуки „Застапување и лобирање“
- Формирање на три женски акциони групи во трите целни општини: Студеничани, Центар Жупа и Лозово
- Реализирање на 3 локални акции во трите целни општини: Студеничани, Центар Жупа и Лозово

**Улога:** Носител

**Период на имплементација:** 2014

**Донатор:** International Council of Women